



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ
Сабота, 19 февруари 1955
Број 5 Година XI

Претплата за 1955 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 20 динари
Чековна сметка број 801-Т-166.

30.

На основа член 2, 4 и 14 од Одлуката за евиденција на недвижниот општонароден имот („Службен весник на НРМ“, бр. 1/55), го донесувам следново

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНИОТ ОПШТОНАРОДЕН ИМОТ

1. Народните одбори на општините, народните одбори на градските општини со одделни права, народните одбори на околиците и Народниот одбор на град Скопје евиденцијата на недвижниот општонароден имот на своето подрачје ја водат по одредбите на Одлуката на Извршниот совет, бр. 355 од 6.XI. 1954 год. — за евиденција на недвижниот општонароден имот.

За да се устрои оваа евиденција, нужно е претходно да е извршен попис на сите видови општонароден имот, (национализиран, експроприран, конфискуван имот и т. н.), кој ќе се изврши така, што секое село ќе биде опфатено со еден пописен лист во кој ќе биде означен недвижниот општонароден имот и во кој задолжително треба да бидат означени податоците во колоните број 2—15 од регистарот — (образец број I).

На основа така пополнети пописни листи народните одбори на град Скопје, на градските општини со одделни права и на општините ќе устројат регистар по образецот број I и именик на органот на управувањето по образец II, како што е тоа означено во точка 2 и 10 на ова упатство, и тоа за имотот од точката II под а) на Одлуката.

Народните одбори на околиците и на град Скопје, на начин од претходниот став, ќе устројат регистар и именик за имотот од точката II под б) на Одлуката.

Пописот го опфаќа целокупниот општонароден имот (освен имотот од селско-стопанскиот земјишен фонд, имотот во општа употреба, како патишта, реки, мостови, канали, езера и сл.), без оглед кај кого се наоѓа на управување, како и дали е даден на користење, во закуп, послуга и сл. или е дадено право на градење на тој недвижим општонароден имот. Од имотот во јавна употреба

овој попис ги опфаќа парковите во населбите и сл.

2. За водење евиденција на недвижниот општонароден имот народните одбори на општините, народните одбори на околиците, градските општини со одделни права и Народниот одбор на град Скопје ќе устројат:

а) регистар на недвижниот општонароден имот;

б) именик на органите на управувањето;

в) збирка на исправите.

3. Регистарот се води по образецот I кој е составен дел на ова упатство.

Рубриките на регистарот се пополнуваат на следен начин:

— во колоната 1 се упишува редниот број на уписот на секоја недвижност (регистарска ставка);

— во колоната 2 се упишува катастарскиот број на недвижниот имот. При формирањето на евиденцијата во оваа колона ќе се упишуваат како текушти регистарски ставки броевите на поедини недвижности по аритметички ред (од помал број кон поголем). Во понатамошниот текст уписот ќе се врши по еден хронолошки ред;

— во колоната 3 се упишува називот на катастарската општина;

— во колоната 4 се упишува називот на односната недвижност и местото каде се иштата наоѓа (потес, улица);

— во колоната 5 се упишува поврвнината по катастарот;

— во колоната 6 се упишува во форма на дробка бројот од таписките книги и бројот на поседовниот лист (на пример: бројот од таписките книги е 105, а бројот на поседовниот лист е 200 уписот ќе се изврши со ознака 105/200);

— во колоната 7 се упишува бројот на збирката на исправите кои се однесуваат на соодветната парцела од регистарската ставка;

— во колоната 8 се упишува правниот основ по кој недвижноста станала општонародна сопственост (на пример: конфискација, експропријација, национализација, куповина, подарок, замена и т. н.) со ознака на органот кој е за тоа донел одлука односно го потврдил договорот, како и бројот и датумот на таа одлука или ознака на законскиот пропис за прогласување на имотот за општонародна сопственост.

За недвижноста која е била државно власништво пред 6 април 1941 година, доста-точно е да се означи со „бивша државна имовина“;

— во колоната 9 се упишува решението за упис во таписките книги или бројот на тапијата како и исправите за примопредајата на недвижноста по правни основ означен во колона 8 (на пример: исправа за спроведена конфискација, експропријација и слично);

— во колоната 10 се внесува опис на земјиштето, објектот, зградата, постројката (без површината на земјиштето), како и нивната намена (на пример: од каков материјал се, дали сè приземни, двоспратни и т. н. дали служат за магацин, за живеење и слично, како и која година се подигнати);

— во колоната 11 се упишува органот на управувањето и исправите за одредување односно промени на органот на управувањето;

— во колоната 12 се упишува името и адресата на корисникот на кому е дадена недвижноста на користење.

Во колку органот на управување истовремено е и корисник на недвижноста, напред наведените податоци ќе се внесуваат во оваа колона.

— во колоната 13 се упишува правниот основ на користењето (исправа за давање на користење на недвижноста) како и податоци зошто се користи, дата за започнувањето на користењето, и рокот на користењето;

— во колоната 14 и 15 се упишуваат стварните права во полза на општонародниот имот на туѓа имовина (на пример: службеност на пат, црпење вода, спроведување на канали и т. н.) и тоа во првата рубрика, а во втората стварните права на терет на општонародниот имот;

— во колоната 16 се упишуваат другите податоци кои се од интерес за евиденцијата на недвижностите.

4. Во овие места во кои не постојат изработени катастарски елаборати, во регистарските колонии од 2 до 6 заклучно ќе се упишуваат недвижностите по називот на местото во кое се наоѓаат, сегашната нивна состојба, имињата на граничарите со ознака на положбата и називот на недвижностите и по должината на границите. По однос на поврвнината ќе се означат податоците према проценка.

5. Во колку поедини згради и други објекти на општонародниот имот се наоѓаат на земјиште чиј сопственик е друго лице, во регистарот ќе се упише само тој објект, а во колоната 16 ќе се означи на чија парцела се наоѓа овој објект.

6. Ако една парцела (плац, шума и сл.) се подели на две и тие претставуваат самостални парцели, во тој случај ќе се брише поранешната парцела и ќе се упишат две

парцели, завземајќи посебни ставки после последниот реден број 1. Во тој случај во колоната 16 при старата парцела ќе се изнесе оваа промена, а во новите ставки на двете парцели ќе се означи регистарската ставка на поранешната парцела.

На ист начин ќе се постапи кога имаме случај од две или повеќе парцели да се образува една парцела.

7. Регистарот е укоричен во тврд повез и сите страници се нумерисани и оверени со печат и потпис на секретарот на народниот одбор.

8. Сите уписи во регистарот ќе се вршат со мастило. Исправки, прецртувања и нови уписи (во колку со ним се врши исправка) ќе се вршат со црвено мастило. Овие ќе се вршат со прецртување на стариот текст и со упишување новиот текст над стариот текст.

9. Доколку поедини рубрики во регистарот во текот на водењето на евиденцијата се покажат недостаточни за сите потребни уписи, ќе се отвори за иста недвижност на наредниот слободен лист продолжение, а првобитниот упис и продолжението ќе се повржат взаимно.

10. Покрај регистарот се води и именик на органот на управувањето по образец II, кој е составен дел на ова упатство. Рубриците на именикот на органот на управувањето се пополнуваат на следниот начин:

— во колоната 1 се упишува — по хронолошки ред — редниот број на упишувањето;

— во колоната 2 се упишува името на органот на управувањето по азбучен ред;

— во колоната 3 се упишува местото во кое е седиштето на органот на управувањето;

— во колоната 4 се упишуваат сите бројки на регистарските ставки кои се однесуваат на органот на управувањето воведен во именикот;

— во колоната 5 се упишуваат другите податоци кои се од интерес за евиденцијата на односната недвижност.

За секоја буква на именикот се осигурува достаточен број на празни страници

11. Во збирката на исправите се собираат и чуваат сите исправи на основа на кои се извршени уписи во регистарот.

Сите документи во збирката на исправите се групираат за секоја недвижност во посебен омот, со ознака на редниот број под кој недвижноста е упишана во регистарот. На омотот (кориците) по хронолошки ред се упишуваат приклучените исправи.

Ако една иста оригинална исправа се однесува за две или повеќе недвижности кои се упишани во регистарот, оригиналната исправа се чува во омотот на една недвижност, а во останатите омоти ќе се означи,

каде се наоѓа оригиналната исправа и ќе се приложи препис од оригиналот.

12. Регистарот, именикот на органот на управувањето и збирката исправи ги води и чува одреден за тоа службеник на народниот одбор.

13. Срокот од точката VI став втори од Одлуката не може да биде подолг од 45 дена од денот на влегувањето во сила на Одлуката за евиденција на недвижимиот општо-народен имот.

Во пријавите (пописни листи) од точка VI на Одлуката ќе се внесат следните податоци:

а) називот на недвижноста, местото и катастарската општина во која се наоѓаат;

б) поврнината на недвижноста по катастарот;

в) бројот на земјишно-книжниот уложок и на поседовниот лист;

г) во однос на зградите, постројките и другите објекти — податоци за нивната на-

мена (од каков материјал се, зашто служат и кога се подигнати);

д) правни основ на користењето (бројот и дата на решението на надлежниот орган за давање недвижноста на користење или други докази, датумот на предавањето и времетраењето на користењето).

На подрачјето каде не постојат изработени катастарски елаборати, наместо податоците од претходниот став под а) и б) ќе се наведат податоците наведени во точка 4) на ова упатство.

Пријавите можат да се поднесат и усмено во записник пред народниот одбор.

14. Ова упатство влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 601

11 февруари 1955 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството
А. Симитчиев, с. р.

Образец I.

Ред. бр. (катастарска ставка)	Катастарски број на недвижниот имот	Катастарска општина	Место и назив на недвижниот имот	Површина на шума, плац, двор, земјиште под зграда и слично			Број на таписката книга и на поседовниот лист	Број на збирката на исправите	Решение за упишување	Земјиште, постројки згради и други објекти (опис намена) или плац	Орган на управувањето	Име и адреса на корисникот	Правен основ на користењето	Стварни права		Забелешки
				Ха	а	м ²								Во корист на општонародниот имот	На терет на општонародниот имот	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Образец II

Ред. бр.	Име на органот на управувањето	Место	Број на регистарската ставка	Забелешка
1	2	3	4	5

31.

На основа член 6 став 1 од Општото упатство за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр 54/52 год.) за работи на стопанството ја пропишувам следната

ПРОГРАМА

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ КВАЛИФИКОВАН И ВИСОКОКВАЛИФИКОВАН РАБОТНИК ВО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКАТА СТРУКА

I.

Кандидатите од електротехничка струка кои се здобиле со сручна спрема со приучување на

практична работа во претпријатието ќе полагаат стручен испит за звање на квалификуван и висококвалификуван работник по оваа програма.

II.

Занимањата од електротехничката струка во кои ќе се полага испит по оваа програма се следните:

1. Електромеханичар за електро-мотори и генератори;
2. електромеханичар за трансформатори;
3. електромеханичар за изработка на разводни постројки и апарати;
4. електромеханичар за кабловски прибор;
5. електромеханичар за термички уреди;
6. електро-монтер за електрични водови;
7. електро-монтер за разводни постројки;
8. електро-уклопничар;

9. електро-виткач;
10. електро-инсталатер за јака струја;
11. електро-инсталатер за слаба струја;
12. погонски електричар;
13. авто електричар;
14. галванизер, (галвано-пластичар); и
15. аеро-електро-механичар.

III.

Согласно член 11 и 17 од Правилникот за полагање испит за квалификувани и висококвалификувани работници кои се здобиле со сручна спрема по пат на приучување („Службен весник на НРМ“ бр. 34/53), кандидатот прво полага практичен дел на испитот, а по положениот практичен дел полага теоретски дел на испитот.

Теоретскиот дел на испитот се состои од:

- а) општообразователен дел (чл. 18 став 2 т. 2 под а, б, в и г и став 3 т. 2 под а, б, в, г и д од Правилникот);
- б) стручен дел (чл. 18 став 2 т. 1 и став 3 т. 1 под а, б, в, г и д од Правилникот).

Практичниот дел на испитот и стручниот дел на теоретскиот дел се полагаат по оваа програма, а општообразователниот дел на теоретскиот дел на испитот се полага по одделно пропишаната програма.

IV.

A. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ НА ИСПИТОТ

1. За квалификуван работник

На практичниот дел на испитот кандидатот треба да знае самостојно да ги извршува долунаведените работи и тоа:

Електромеханичар: да знае да изработува и поправува сите механичарски и составни делови на моторот, генераторот и трансформаторот како и на останатите машини и апарати. Освен тоа, треба да знае и да ги монтира истите; да изведува и наместува нови куглични лежачи, да упасува и тушира лагери од бронза и композиција; да изработува приклучни таблели на мотори и генератори; да прави графитни и бакуграфитни четкици за сите врсти мотори и генератори.

Електромеханичар за изработка на разводни постројки и апарати: да знае да изработува командни таблели со разводни шини, конзоли, шелни и т.н.; да изработи конструкција на келии на високонапонски разводни постројења со жичана ограда; да изработи конструкција за висок и низок напон во трафостаницата.

Електро-механичар за кабловски прибор: да изработува ниско и високонапонски глави за надворешна и внатрешна монтажа; изолациони поклопци и дистантни изолации за кабловски глави, кабловски муфови и Т одводници; да изработува шрафови од бакар за вентилација и уземљавање на кабловски глави; железни чепови со нарез, кабловски заглавци со нарез, шрафови за спојување на муфови и Т одводници.

Електромеханичар за термински уреѓаи: да ги познава термичките уреѓаи лучни, зрачни, конвекциони и високо фреквентни грејачи; да поправува и монтира електрични штеѓњаци, радијатори, печ-

ки, бојлери, решета, пегли, фрижидери со термички исправувачи; да монтира и поправува термички уреѓаи како и лучно топење на метал; електродни тигањски печки, коморни силитни печки, електро-термални купки, електрични сушилни, грејачи за ферментација на тутун, грејачи на бакелит и пертинач преси, грејачи за печатарски сец машини, грејачи за гравирање на дрвен намештај, грејачи за високофрементни машини за сушење на шперт плочи и фурнир; да монтира и поправува лабораториски термички уреѓаи како: калориметри, коморни печки и т.н.; да монтира и поправува медицински термички уреѓаи како: авто-глави, термостати, стерилизатори, сонда грејачи и т. н.

Електро-монтер за електрични водови: да знае да составува сложени столбови од 10—15 м. над земја; да поставува подпирачи и анкери, учврстување на конзоли, извлекување на сите спроводници, поставување на целокупен прибор на мрежата за низок и висок напон; врзување на осигурачи, одводници, уземјење, улични светилки и др.; затегнување на проводници и врзување на изолатори, на затезни и унакрсни столбови; да организира припремни работи и работа за поставување на водови; да води работа и монтажа на ремонт за ваздушните водови за низок и висок напон; да проверува употребен материјал за извршените работи, нарочно долбина на ископот, начин на укопување на столбови, мерење на натегнатост на спроводници, начин на врзување прибор на столбови. Да контролира завршни работи на водови, да определува начин на врзување на куќни приклучоци со столбови; да поставува нарочни осигурувања при премин на водови преку нарочни објекти (ПТТ линии, железнички пруги и т.н.), да знае да составува А — столбови и пирамиди и едноставни портали до 12—16 м., да поставува ланци и изолатори до 35 KV; да извлекува проводници од алуминиум до 50—95 мм² и од бакар до 70—150 мм² при нормални теренски прилики или при потешки технички услови (преку патишта, згради, ПТТ линии, помали реки и сл.). Да организира транспорт и работа на водови на тежок терен или на водови со висеќи изолатори со просечен распон до 150 м., на нормален терен да може да врши надзор при кроење на сложени дрвени столбови од 15—20 м., над земја да подигнува и уравнива столбови кои се подигнати како целост до 3 т.; да знае да ракува со работи на раставување и градење на железни и бетонски столбови до височина 25 м. над земја; да спојува мостови и укрстува спроводници до 35 KV, како и уземљува; да затегнува, регулира, учврстува сите нормални полни проводници до 70 мм² и 150 м. распон во сите стегалки и на мостови со спојување на целокупниот прибор како: линиски, раставувачки одводници и т.н.

Електро-монтер за разводни постројки: да знае да ги монтира по шеми сите разводни постројки; да ги монтира сите високонапонски уреди, како: проводни изолатори, раставувачки, максимални зејтински склопки, катодни одводници, трансформатори, мотори, генератори и т.н.; да монтира ниско напонски уреди со директен и индиректен приклучок како: волтметар, ампер метар, ват метар, фрек-

венц метар, фазо метар, синхроскопи, волт метри наспрам земјата, максимални и минимални склопки, леостати, релгери, струјомери за активна и реактивна снага; да монтира заштитни релеи како; пренапонски, надструјни, диференцијални, релеи за земна заштита, релеи за пожар со светлосни или звучни сигнали и да ги познава сите врсти на уземљења и прописи за истите.

Електро-уклопничар: да ги познава сите разводни уреди, како и шеми на разводни постројки; да знае да ги штелува сите заштитни релеи како: надструјна, пренапонска, временска и т. н.; да знае да ракува со синхроскоп за ставање во паралелна работа на генератори; да знае да побуди и стави по погон генератор; да знае да ракува со високо напонски уреди; да познава трафозаштитни уреди; да знае да одржува во исправна состојба командно постројење, како и да знае да штелува и чисти контакти и да подмачкува поедини делови; да знае самостојно да ракува со уклопница на електрана преку EW со повеќе агрегати со самостојна работа или со еден агрегат и со паралелна работа со другите електрани; самостојателно да ракува со уклопница на трафостаница преку 35 KV со повеќе од 5 примарни и секундарни напони и разводни приклучоци на далеководи и каблови.

Електро-виткачи: да знае да ги намотува сите врсти на мотори, генератори како за едномерна, така и за наизменична струја; да ги познава сите врсти на намотки за синхрони, асинхрони, репулзиони, колекторски мотори со наизменична струја, како и редни, оточни, компаудни врски за мотори со едносмислена струја, и на каскадни унформери како: исправљачи на електрична струја; да ги познава сите стандардни димензии на динамо жица, како и сите врсти изоляции на истите и нивната примена; да знае да мери со шублер и микрометар; да го познава целокупниот изолационен материјал како: прешпон, кепербант, дијагонабант, жакомедбант, улено платно, уљана трака, уљани папир, воштано платно и примената на истите; да знае да ги намотува сите врсти на трансформатори за снага како: монофазни, трофазни, струјни трансформатор; напонски трансформатор; трафосвајс апарат, трафосточкасто варење, трафосавно варење, трафоисправљачи и т.н.; да ги познава сите споеви на трансформатор како: звезда триаголник, звездан цик цапк, паралелен, дупли триаголник, скотов спој и т.н.

Електро-инсталатер за јака струја: да знае да изработи електрична инсталација за осветление; да го познава целиот алат за изведување на електрична инсталација; да изработи инсталација за сериско и степеночно палење на осветление; да знае прописно да спојува и изолира електрични спроводници; да познава пропишан стандарден материјал за изведување на електрична инсталација; да изработува уземљења за електрични постројки; да пронајдува и оправува настанат квар во електрична инсталација како: краток спој, спој со земја, прекид, слаб спој и т.н.

Електро-инсталатер за слаба струја: да знае да изведе и инсталација за слаба струја како: звучни, светлосни сигнализации, телефонски, телеграфски

и т.н.; да го познава целиот алат за изведување инсталација за слаба струја; да изработува сите врсти на разводни споеви како што се: меко и тврдо лемење, клемовање, закивање и т.н.; да знае да полни и одржува во исправна состојба акумулаторски батерии; да менува електролит, катодна електрода и да испира деполаризатор на галвански елементи; да го познава стандардниот материјал за изоляция на слаба струја; да знае да пронајдува и оправува кварови во инсталациите за слаба струја.

Погонски електричар: да знае да одржува и пушта во погон целокупно електрично осветление во работилница и фабрика; да одржува во исправна состојба: погон, заштитна постројка, како што се: осигурачи, максимални и минимални склопки и т.н.; да знае да замени да испере, да подмачка куглични лежаи или од бронза или од композиција; да знае да одржува во исправна состојба заземление на мотори и апарати во погони, како и да испита отпор на заземление; да одржува во исправност инсталација во погон, да ги познава сите мазива за погон на електрична постројка; да ги извршува сите поправки во погон на електрична постројка; да измени или ушлајфуе графитни четкици; да поправи четконосачи, приклучни таблици контакти на прекидачи и т.н.

Авто-електричар: да знае да поправува динамо, starter, брисач на стакла, сирена, светлосни сигнали, показувачи на олива и бензин, разводен прекидач, релгер, бомбина, разводник, фарови и т.н.; да знае да штелува напонски релгер, струјно реле и разводник; да знае да постави електрична инсталација во автомобил и да знае да монтира целокупен електричен уред; да знае да поправи, да формира и да полни акумулатори, оловни и алкалични.

Галванизер (галвано пластичар): да го познава хемискиот состав на електролитите и технолошкиот процес на галванизацијата (електролиза); да знае да ги полира сите материјали пред и после галванизацијата; да ги познава сите врсти на полир шајбни и полир пасти; да знае да одмотува, да декорира полирани предмети; да знае да ракува со следните кади: никел, хром, бакар, месинг, калај, цинг, сребро, злато и платина; да знае да определува — према површината на металот — снагата на напонот на електрична струја, времето на траењето и дебелината на наслагата; да знае да поставува вентилација за проветрување на простории при работа на галванизација; да знае да ги бронира и обојува сите неплеменити метали.

2. За висококвалификуван работник

На практичниот дел на испитот кандидатот треба да знае, самостојно да ги извршува долунведените работи и тоа:

Електро-механичар: да знае да избалансиратори на сите електрични машини; да изработува и поправува сите врсти отпорници, реостати и анласери; да изработува мост со четко-држачи и направа со клеми контакти за подигање на четкиците; да изработува и поправува напонски преспојвачи при трансформатори за плус и минус.

Електро-механичар за изработка на разводни постројки и апарати: да знае да изработи конструкција на разводни постројки за поголеми и покомпликовани електро енергетски објекти како: 110 KV трафостаница и др.

Електро-механичар за кабловски прибор: да знае да ги изработи сите стандардни димензии на сите кабловски спојници конзоли и шелни.

Електро-механичар за термички уреди: да познава електрични изолатори, за термички сврхи како: стеатит, шамот, каолин, миканит и т.н.; да познава материјал за изолации на топлотата како: стаклена волна, азбест, гиселгур и т.н.; да ги познава сите врсти електроди и жици за електрични грејачи како: силит, хром, никел, волфрам, тукстен, константан, реостан, никелин и т.н.

Електро-монтер за електрични водови: да знае да организира транспорт и работа на водови без оглед на теренот до 70 мм² со просечен распон до 150 м на тежок терен; да организира транспорт и работа на водови до 95 мм² со просечен распон 250 м; да знае да врши надзор при кроење на сложени дрвени столбови од 20 до 25 м над земја; да знае да подига и уравнива столбови кои се подигаат како целост со тежина до 4 тона; да знае да ракува со работа на составување и градење железно-бетонски столбови до 30 м над земјата; да спојува мостови; да укрстува спроводници до 130 KV и да уземљува извлекување на нормални спроводници преку нарочни запреси (широки реки, длабоки провалии, преку 100 м широчина и сл.); затегнување, регулирање и учврстување на сите нормални спроводници до просек од 95 мм² и распон до 250 м како и спојување на целокупниот прибор на сите водови по напон од 130 KV.

Електро-уклопничар: да знае самостојно да ракува со уклопница на електрана преку 5 EW, со повеќе агрегати и со паралелна работа со други централи; да ракува со уклопница на трафостаница преку 35 KV, со повеќе од 5 примарни и секундарни попојни и разводни приклучоци на далеководи и каблови и со синхронизација или врзување на разни системи или електрани.

Електро-виткач: да ги познава сите системи на мотање како: еднослојни, двослојни, уголемени, концептрични и т.н.; да знае да лакира и суши и да знае да испита изолирање лак; да знае да ги мота сите врсти на бобини, како и високо фреквентни бобини; да ги познава сите врсти на изолациони материјали, ниско и високонапонски, да знае да испита електрично изолациони материјал, како и да знае да филтрира и прекувава олово; да знае да исече трафолин со разни врсти на трафои и ла ги сложи.

Електро-инсталатер за јака струја: да знае самостојно и прописно да ги изведува сите врсти инсталации на електропостројки, како: станбени згради, фабрики, школи, болници, биоскопи и т.н.; да одредува врсти на инсталација на наведените објекти, како: инсталација во бергманови цевки, инсталација на ѕид, инсталација во ѕид, во панцер или пешел цевки, во ОГ или ОГЖ каблови, во куложица или воздушна инсталација со келерролни; да одредува спецификација на материјалот за си-

те врсти на инсталации; да знае да поделува инсталации во прописни струјни крагови; прописно да осигурува електрична инсталација, монофазна, двофазна, трофазна со нула; да изведува сите врсти уземјења; да испитува отпорна изолација на спроводници на електрична инсталација, како и отпорот на уземљувањата; да го познава физиолошкото дејство на електричната струја, како и да пружа прва помош на настрадали; да знае да чита и црта шеми со пропишани ознаки за електрична инсталација.

Електро-инсталатер за слаба струја: да знае самостојно и прописно да ги изведува сите врсти на инсталации за слаба струја, како што се сигнализација, телефон, телеграф, блок сигнал и т.н.; да изработува инсталации за автоматски телефонски централи, локални и градски; да знае да определува потребен пропишан материјал за сите врсти инсталации на слаба струја; да изведува ширмована инсталација, како заштитна против индукција на јака струја; да ги познава специјалните акумулаторски батерии, како словните така и алкаличните; да ги познава галванските елементи кои се применуваат во слабата струја како: лекланше, бојтел и др.; да знае да го испитува отпорот на изолација на спроводниците; да знае да чита и црта шеми со пропишани ознаки за слаба струја.

В ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

1. За квалификуван работник

Општо познавање од техничко цртање, значење и примена; прибор и материјал; стандардно писмо; бројки и знакови; симболи на електричните знакови; цртање на едноставни модели на планови за електричните инсталации; шематско прикажување на спојување на галванските членци и полагање на сигналични места; едноставни цртежи за вклучување на апарати во мрежата.

Општо познавање на електрични материјали; железно (руда, сирово, ливено и ковано), челик, електрично челик, бакар, цинк, олово, алуминијум, никел и антимон, нивни особини и примени; легури, нивни особини и употреба; ручна обработка на метали и легури; загревање, жарење, ковање, калење, ливење, заварување. Лепење со калај и заварување, површинска заштита на металите; познавање на машини и на алати за изработка на метали; познавање на останатите електрични материјали; порцулан (електропорцулан, азбест, азбестни цемент — етернит), ебонит и турбонит; шамот; минерално масло, билно и коскено масло и нивната употреба; изолациони лакови; изолациони цеви; изолациони водовед, (врсти, изведувања и пресеци на изолационите спроводници и нивното дозволено оптеретување); галванизирање — галванопластика и галваносегија; киселини.

Електричен ток и негово дејствие (истосмерен, неизменичен јак и слаб ток); дејство на струјата, топлинско, физиолошко, хемиско и магнетско; струјни краг, напрежение и отпор (единица за мерење на напрежението); електричен потенцијал; пресметнување на отпорот на струјата (закон за пресметување на струјата и напрежението, електрична енергија, електрична снага и работа); маг-

нетско поле и неговите учинци природен и искусствени магнет; влијание на челикот и железото при електромагнетот; магнетски краг, дејство на магнетското поле на водовите преку кои минува електричната струја; заимно дејство на две струји; кондензатор; трансформатори; исправљачи, врсти и нивното дејство; дејство на струји од разни јачини; отпор на телото и граница на опасноста: прва помоќ и предпазни мерки.

Познавање на електрични машини и нивното дејство; генератор за едносмислена струја и генератор за наизменична струја; електро-мотор за едносмислена струја; синхрони и асинхрони мотори.

Електрично осветление (сијалица со јаглена нишка и метална нишка); електрично готвење и грејање (електрично греее на простории, електрични реща, електрични тенџериња, пегли и т.н.).

Воздушна мрежа (столбови дрвени и бетонски, разни носачи) поставување на столбови и трансмирање на линии за електричен вод; подземни водови (каблови, канали, местење на кабловите, превознање на кабелот преку пат, железничка прута и река); изведување внатрешни инсталации по објекти; како и потребно осигурување и заземлување.

Кандидатот треба да ги познава нарочно оние метали, легури и материјали кои се применуваат во неговото занимање. Тој треба да ја познава конструкцијата на машините, постројките, уреѓаите, апаратите, алатот, приборот од делокругот на своето занимање; да знае самостојно да ракува со истите; отклонува пречки и да ја познава техниката на работата; да ги знае мерките и мерните единици, нарочно електричните мерки и мерни единици, како и мерките или мерните единици кои се применуваат при неговиот занает; мерилата и инструментите за мерење, одржувањето на машините и машинските постројки, уреѓаите, алатите и материјалите; економичноста во работата.

2. За висококвалификуван работник

Познавање на технички работи, на стандардно писмо, бројки, знакови и симболи на електрични знакови, шематско цртање, цртање план на електрични инсталации и шематско прикажување на вклучување на апарати во мрежата (мерни апарат, заштитни апарати, паралелно укупчување на генератор и на алтернатор).

Од физика: топлинско јавление, преведување на топлотата во механичка работа; парни котлови и парни машини; принцип на работа и употреба.

Од хемија: горива, сагорувања, видови на горива: чврсти, течни и плински, нивната калорична вредност и примена во индустријата, дестилација на сирова нафта и нејзините производенија, синтетички горива; сумпорна, солна и азотна киселина и нивна употреба.

Од технологија: познавање на индустриски материјали (железо, челик, обени метали) и нивни легури, како и друг материјал кој се користи во електро техничката струка; особини на овој материјал (механички, физички, хемиски и технолошки), а нарочно обработка на металите: грееење и жарење, ковање, калење, заварување и т.н.

Површинска заштита на металите, стандарди на челикот, испитување на металите, познавање на машините — апаратите и алатот за обработка на метали кои се користат во електро-техничката струка; електричен алат (кобел, нож, клешта, клинасто мерило, микрометар и т.н.), дрвени столбови, од кое дрво се градат и карактеристика на дрвените столбови (заштита на дрвените столбови); порцелан, шамот, минерални, билни и коскени масла, изолациони лакови, изолациони цевки, изолациони водови и галванизирање.

Од технологијата на електричен материјал кандидатот треба да ги познава детаљно оние метали, легури и материјали кои се применуваат во занимањето на кандидатот како и нивните особини; да ги познава конструкциите на машините, моторите, постројките, уредите, апаратите и алатот од делокругот на своето занимање; да знае самостојно со истите да ракува и ги отклонува пречките. Кандидатот треба да ги познава детаљно елементите за регулирање на соодветни машини, мотори, уреди и т.н. Нарочно треба да познава електрични машини, генератори, електромотори од сите врсти и деловите на истите.

Од примената на електро-техника да ја познава електричната инсталација за електрично осветление и за други потреби; воздушните мрежи и подземните водови; осигурувањето и заземљењето; обележувањето на инсталацијата; привоѓањето кон работа на инсталација во објект; димензионирањето на водските за стручните крагови; димензионирањето на осигурачите и електромерите; познавање на прописите за изведување на внатрешни инсталации; мерење и системно мерење на оние мерни единици кои се применуваат во занимањето на кандидатот, нарочно електрични мерки и електрични мерни единици; мерна апаратура и апарати за мерење; одржување и чување на машините, на моторите, постројките, на уредите, алатот и маслата; нивната употреба и економичност во работата.

Оваа програма ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 680

26 јануари 1955 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,

А. Симитчиев, с. р.

32.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, согласно чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови по поднесената пријава за оснивање и работа на Здружението на трудовите инвалиди во НРМ, до-
несо

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ТРУДОВИТЕ ИНВАЛИДИ ВО НРМ**

Се одобрува оснивањето и работата на Здружението на трудовите инвалиди во НР Македонија, со седиште во гр. Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Број 23164

4 декември 1954 година
Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
М. Мицајков с.р.

33.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, согласно чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови по поднесената пријава за оснивање и работа на Друштвото на ветеринарните работници во НРМ, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА ВЕТЕРИНАРСКИТЕ ПОМОШНИЦИ ВО НРМ**

Се одобрува оснивањето и работата на Друштвото на ветеринарските работници во НРМ, со седиште во гр. Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Број 23165

4 декември 1954 година
Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
М. Мицајков с.р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено, дека во текстот на Одлуката на Извршниот совет на Народното собрание на НР Македонија — за помилување на осудени лица, објавена во „Службен весник на НРМ“ бр. 40/54, е допуштена долунаведнатата грешка, поради што се дава следната

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА**

Во ставот под буквата „И“ наместо „Илиев Ѓорѓиев Стојан“ треба да стои: „Иванов Ѓорѓиев Стојан“.

Пом. бр. 231/54-2
27. I. 1955 година
Скопје

ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НРМ

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за Заводот за унапредување на шумите во Скопје, објавено во „Службен весник на НРМ“ бр. 39/54 година е допуштена долунаведената грешка, поради што се дава следнава

ИСПРАВКА**НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ ВО СКОПЈЕ**

1. Називот на Решението наместо „Решение за Заводот за унапредување на шумите во Скопје“ треба да гласи:

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАВОДОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ ВО СКОПЈЕ**

2. Во т. 1 став 1 ред први наместо „унапредување“ треба да стои „уредување“.

ИС. бр. 343/54-2

27. I. 1955 година

Скопје

ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НРМ

Огласен дел**ПРОМЕНА НА ИМЕ**

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 14559 од 5-XI-1954 година ја одобри промената на фамилијарното име на Ивановски Дано, од гр. Прилеп, роден на ден 5-IX-1909 година, во гр. Прилеп од родители: татко Иваневски Домле, и мајка Ивановска, род. Илиевска Иванка, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи Домлески.

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

(178)

СУДСКИ ОГЛАСИ**ОКОЛИСКИ СУД ВО ТЕТОВО**

Пред овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Ештреф Вехапов Зекири, бив. земјоделец од с. Горна Лешница — Тетовско, кој после својата смрт покрај останатите наследници ја оставил и наследницата Михиба вдовица Ештрефа Зекири, со непознато место на живеење.

Се псканува наследницата Михиба во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд за да ги штити своите наследнички права како и интересите на своите малолетни деца Шерифе и Рефизе, чиј е законски застапник. Во противен

случај ќе им се одреди застапник и оставината ќе се реши во нејзино отсуство.

Од Околинскиот суд во Тетово, О. бр. 21/54.
(134)

При овој суд е покрената оставинска постапка по оставината на пок. Златан Тримчев Станковски, бив. земјоделец од с. Непроштино, Тетовско, кој после својата смрт покрај останатите наследници го оставил и наследникот Душан Златанов Станковски, со непознато место на живеење.

Се поканува наследникот Златан во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави на овој суд за да ги штити своите наследнички права. Во противно ќе му се одреди старател и оставината ќе се реши во негово отсуство.

Од Околинскиот суд во Тетово О. бр.194/53.
(134)

При овој суд е покрената оставинска постапка по оставината на пок. Јахја Имери, бив. од гр. Тетово, кој после својата смрт покрај останатите наследници го оставил и наследникот Менсур Имери, од гр. Тетово, а сега во неизвесност.

Се поканува наследникот Менсур во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави на овој суд за да ги штити своите наследнички права. Во противно ќе му се одреди старател и оставината ќе се реши во негово отсуство.

Од Околинскиот суд во Тетово, О. бр. 117/54.
(137)

При овој суд е покрената оставинска постапка по оставината на пок. Серафил Илов Серафиловски, бив. земјоделец, од с. Радиовце, Тетовско, кој после својата смрт покрај останатите наследници го оставил и наследникот Цветко Мисајло Серафиловски, со непознато место на живеење.

Се поканува наследникот Цветко во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави на овој суд за да ги штити своите наследнички права. Во противно оставината ќе се реши во негово отсуство со старател што ќе му го одреди судот.

Од Околинскиот суд во Тетово, О. бр. 87/54.
(136)

По спорот на тужителот Сатки Сакиров Халили, од гр. Тетово, против тужениот Фатиме и Мезит Сулејмани, од гр. Тетово, се поканува тужителот Сатки Сакиров Халили во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави на Околинскиот суд во Тетово. Во противно судот ќе му назначи старател по службена должност.

Од Околинскиот суд во Тетово, Г. бр. 187/53.
(139)

При овој суд е покрената оставинска постапка по оставината на пок. Агус Веџетов Емрулаи, бив од гр. Тетово, кој после својата смрт покрај оста-

натите наследници ја оставил и наследницата Серафет по маж Исмаил Ахмети, од Тетово, а сега во неизвесност

Се поканува наследницата Серафет во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави на овој суд за да ги штити своите наследнички права. Во противно, ќе и се одреди старател и оставината ќе се реши во нејзино отсуство.

Од Околинскиот суд во Тетово, О. бр. 121/54.
(138)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

(Претпријатија и дуќани)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10 јули 1954 година, под реден број 196, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан-гостилница „Кичево“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: угостителски услуги со исхрана, точење на сите видови пијалоци, преноќиште и сместување на добиток.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 196/54.
(1357)

Окружниот суд објавува дека „Трудбеник“ — Претпријатие за превоз на стоки — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на град Скопје на страна 214, под реден број 214, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 25 септември 1954 година под реден број 452, под фирма: „Трудбеник“ Претпријатие за превоз на стоки, со седиште во Скопје.

Предмет на послувањето на претпријатието е: вршење на автотранспортни услуги на сите претпријатија.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 416/54.
(1502)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11 ноември 1954 година, под реден број 697, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Рударско претпријатие за експлоатација на цементна сировина „Трас“, во с. Бељаковце, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на претпријатието е: експлоатација на цементна сировина „Опалска бреча“ — „Трас“, на подрачјето на Кумановска околија.

Претпријатието е основно од НО на Кумановска околија со решение бр. 17274 од 26 октомври 1954 година. Истото ќе го потпишува директорот Бошко Зизовски и книговодителот Јосифовски Јордан.

Од Окружниот стопански суд — Скопје Фи. бр. 697/54.
(1544)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8 ноември 1954 година, под реден број 694, е запишано претпријатието под фирма: Рударско претпријатије за експлоатација на глина „Ума“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на претпријатието е: експлоатација и преработка на глина.

Претпријатието е основано од НО на Кумановска околија бр. 17381 од 26 октомври 1954 година. Истото ќе го потпишува директорот Слободан Стојановски.

Од Окружниот суд Скопје, Фи. бр. 694/54. (561)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации при овој суд на 9-XII-1954 година е запишано претпријатието под фирма: Плетарско кошничарско претпријатије „Врба“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: изработка на разни плетени стоки.

Претпријатието е основано од НО на град Скопје со решение бр. 7949 од 26-XI-1954 година. Истото ќе го потпишува директорот Горѓи Неделковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 744/54. (1607)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 357/54, е запишано стопанското претпријатије под фирма: Трговско претпријатије „Карпош“, со седиште во село Турново — Струмичко. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 357/54. (1295)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 326/54, е запишано стопанското претпријатије под фирма: Трговско претпријатије „Задружна трговија“, со седиште во Винаца—Кочанско. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на големо со земјоделски производи, добиток и сточни храни, како и трговија на мало со мешовити стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 326/54. (1305)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 329/54, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан „Вардар“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 329/54. (1307)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-XI-1954 година, под реден број 695, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен дуќан — ресторан „Скопје“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на дуќанот е: приготвување и продажба на прехранбени артикли, млечни производи, како и алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Дуќанот е основан од НО на Градската општина — Гостивар, со решение бр. 8437 од 2-X-1954 година. Истото ќе го потпишува раководителот Душан Гурчиновски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 695/54. (1558)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-XI-1954 година, под реден број 703, е запишана под фирма: Откупна станица „Кожар“ — Гостивар, во состав на Претпријатието за откуп на сите видови сирови кожи, волна и животински влакна „Кожар“ — Скопје. Предмет на послувањето на Станицата е: откуп на сите видови сирови кожи, волна и животински влакна.

Откупната станица е основана од НО на Гостиварска околија, со решение бр. 9231 од 28-X-1954 година. Истата ќе ја потпишува раководителот Владо Аврамов Мангаровски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 703/54. (1559)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-XI-1954 година под реден број 693, е запишано претпријатието под фирма: Електроинсталатерско претпријатије „Динамо“, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на претпријатието е: вивкловање на елек. мотори и поправка на електрични уреѓаи.

Претпријатието е основано од НО на Градската општина — Титов Велес, со решение бр. 15333 од 3-XI-1954 година. Истото ќе го потпишува директорот Трајко Борисов Панов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 693/54. (1560)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-XI-1954 година, под реден број 685, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Рекорд“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со кожи, прибор и мешовита роба на мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 685/54. (1562)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-XI-1954 година под реден број 683, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан — пиљара „Извор“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со зарзават, овоштие и преработки, млечни производи и печиво, производи врз база на шеќер и какао и риби.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 638/54. (1564)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1954 година, под реден број 485, е запишано стопанското претпријатије под фирма: Претпријатије за промет со млеко, млечни производи и деликатеси „Козјак“, со седиште во Скопје. Предмет на послува-

њето на претпријатието е: продажба на млеко и млечни производи. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите продавници и тоа: продавницата на ул. „Маршал Тито“ бр. 17, продавницата Зелен пазар I-реон и продавницата на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 31. Овие продавници се без посебни права.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 488/54.
(1568)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1954 година под реден број 496, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие трговски дуќан — млекарница „Пљачковица“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: продажба на млеко и млечни производи. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите продавници и тоа: на Бит-пазар барака опр. 54, на ул. „Глигор Прличев“ бр. 23 и Автокоманда. Овие продавници се без посебни права.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 505/54.
(1570)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-XI-1954 година, под реден број 717, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан „Европа“, со седиште во Т. Велес. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на сите видови деликатесни и прехранбени производи.

Дуќанот е основан со решение бр. 15082 од 22-X-1954 година на НО на Градската општина — Титов Велес. Истиот ќе го потпишува раководителот Темелко Анастасовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 717/54.
(1573)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 367/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Угостителски самостоен дуќан „Варош“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на сите алкохолни и безалкохолни пијалоци, суви јадења и тутунски производи.

Од Окружниот стопански суд Штип, Р. бр. 367/54.
(1485)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 366/1954 година е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Угостителски самостоен дуќан „Беласица“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и тутунски производи.

Од Окружниот стопански суд Штип, Р. бр. 366/54.
(1484)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-VII-1954 година, под реден број 210/I, е запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан — гостилница „Цапари“, со седиште во Битола. Предмет на по-

слувањето на дуќанот е: исхрана, точење на пијалоци, преноќиште и сместување на добиток.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 210/54.
(1400)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 3/54 год. е извршена промена во следното: се укинува дејноста промет со индустриска стока на големо на Претпријатието „Илинден“, во с. Винаца — Кочанско, и истото ќе врши стопанска дејност: откуп на земјоделски, сточни, прехранбени и фуражни стоки на големо.

Се ослободува од должност досегашниот директор Димитар Томов Костадинов, и на негово место се назначува Киро Јорданов Цимков.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 3/54.
(989)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 22/54 год. е запишано следното: Угостителскиот дуќан „Рудар“, с. Добреево — Кочанско, ќе го претставува и потпишува новоназначениот раководител Благоје Божиќ Јовчиќ, назначен со решение бр. 2814 од 28 септември 1954 година на Општинскиот народен одбор Пробиштип.

Досегашниот раководител Стојан Ангелов Цветковски е разрешен од должност.

Од Окружниот стопански суд — Штип, Р. бр. 22/54.
(1314)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31 мај 1954 година под реден број 2 е запишано следното: Трговското претпријатие на големо „Гранит“, со седиште во Охрид претстанува да постои.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 2/54.
(1373)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31 мај 1954 година под реден број 3 е запишано следното: Трговското претпријатие на големо „Исхрана“, со седиште во Охрид престанува да постои.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 3/54.
(1374)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 година под реден број 21 е запишана следната промена: се изменува фирмата на Трговскиот дуќан бр. 26 во Охрид и ќе гласи Трговски дуќан „Плод“, со седиште во Охрид.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 21/54.
(1377)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20 април 1954 година под реден број 7 е запишана следната промена: се изменува фирмата на Градежното претпријатие за градење на железнички други „1 мај“, — Прилеп и истото во иднина ќе се води под фирма: Градежно претпријатие „1 мај“, со седиште во

Прилеп. Исто така се проширува и предметот на работата на претпријатието со: изградба на железнички пруги, нискоградба, високоградба и хидроградба.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 7/54.

(1382)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Станицата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“ — Куманово досега водена во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово на страна 38, под реден број 32, е префрлена од поменатиот регистар и запишана во регистарот на стопанските организации на 25 септември 1954 година под реден број 358, под фирма: Станица за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на станицата е: откуп на сирови и суви кожи, волна и индустриски билки, животински отпадоци и влакна. Оваа дејност станицата ќе ја врши преку својата продавница на ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 4. Продавницата е без посебни права.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 525/54

(1482)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Станицата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“ — Скопје досега водена во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на град Скопје на страна 42/8, е префрлена од поменатиот регистар и запишана во регистарот на стопанските организации при овој суд на 25 септември 1954 година под реден број 357, под фирма: Станица за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на станицата е: откуп на памук, волна и кожи.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 524/54.

(1474)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Станицата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“ — Валандово досега водена во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на Околинскиот народен одбор — Гевгелија на страна 38, под реден број 38, е префрлена од поменатиот регистар и запишана во регистарот на стопанските организации при овој суд на 25 септември 1954 година под реден број 365, под фирма: Станица за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“, со седиште во Валандово. Предмет на послувањето на станицата е: трговија со волна, индустриски растенија, сирови кожи, животински отпадоци и влакна.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 532/54.

(1475)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Станицата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“ — Гевгелија досега водена во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на Околинскиот народен одбор — Гевгелија на страна 36, под реден број 36, е префрлена од поменатиот регистар и запишана во регистарот

на стопанските организации при овој суд на 25 септември 1954 година под реден број 364 под фирма: Станица за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“, со седиште во Гевгелија. Предмет на послувањето на станицата е: откуп на големо со памук, волна и кожи.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 531/54.

(1476)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Станицата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“ — Неготино досега водена во регистарот на стопанските претпријатија при Поверенството за финансии на Општинскиот народен одбор — Кавадарци на страна 5, рег. бр. 3, е префрлена од поменатиот регистар и запишана во регистарот на стопанските организации при овој суд на 25 септември 1954 година под реден број 362, под фирма: Станица за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“, со седиште во Неготино. Предмет на послувањето на станицата е: откуп на волна, индустриски растенија и сирови кожи, животински отпадоци и влакна.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 529/54.

(1477)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 септември 1954 година под реден број 494, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мешовити индустриски стоки на мало „Иднина“, со седиште во село Сарај — Скопско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 502/54.

(1515)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 септември 1954 година под реден број 492, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие-дуќан за млеко „Маврово“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето е: продажба на мало на млеко, млечни производи, производи од шеќер и какао, бели печива и друго.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 500/54.

(1519)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 септември 1954 година под реден број 518, е запишано конституирано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за промет со емиш, зарзават, варива и печење на ракија на големо „Малина“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на големо и мало со емиш, зарзават и овоштие, семиња и тоа само арпаџик, варива, ракија, сточна храна, животни прехрана и тоа само со конзервирано овоштие и зарзават, производство и промет со ракија и вино.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 539/54

(1547)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 14473 од 7-IX-1954 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 1, под фирма: Околински овоштен расадник, со седиште во Охрид.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Охридска околија бр. 14473 од 7-IX-1954 година.

Предмет на работата на Установата е: да произведува квалитетен и сортов посаден овоштен материјал од видови и сорти пропишани од надлежните органи, а кои материјали служат за унапредување на овоштарството во реонот на Установата.

Со Установата управува управникот инж. агр. Александар Корженски.

Државен орган за работата и задачите на Установата е Народниот одбор на Охридска околија. Бр. 14473/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (1516)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 14474 од 7-IX-1954 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 3, установата под назив: Шумско стопанство „Галичица“, со седиште во Охрид.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 14474 од 7-IX-1954 година.

Предмет на работата на установата е: уредување, подигнување, узгој, обнова и искористување на шумите и пасиштата со пошумување и мелиорација на земјиштата. Врши продажба на разни главни и споредни шумски производи во примарна состојба, врши потребни сечи за чистење, одгледување и за ситен технички материјал, врши собирање, преработка, извоз и продажба на споредни шумски производи, врши запазување на шумите, шумските земјишта и пасишта од бесправно ползување, уништување и узурпации како и од елементарни непогоди, од билни болести и инсекти. Се грижи за узгој, нега и чување на дивечот и врши надзор над правилното извршување на ловот на своето подрачје. Се грижи за узгој, нега и чување на рибите во слатководните води и надзор над извршувањето на риболовот во тие води на своето подрачје. Врши изградување, обнова и одржување на сопствените сообраќајни средства и постројки, како и други шумскостопански градежни објекти.

Со Установата управува директорот инж. шум. Лазо Поповски.

Државен орган за работата и задачите на Установата е НО на Охридска околија, односно Стручниот совет наменет од Одборот.

Бр. 14474/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (1518)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 14471 од 7-IX-1954 година е запишана во регистарот на

установите со самостојно финансирање под рег. бр. 4, установата под назив: Шумско стопанство, со седиште во Струга.

Установата е основана со решение на НО на Охридска околија, бр. 14471 од 7-IX-1954 година.

Предмет на работата на Установата е: уредување, узгој, обнова и искористување на шумите и пасиштата со пошумување и мелиорација на земјиштата, врши продажба на разни главни и споредни шумски производи во примарна состојба, врши потребни сечи за чистење, одгледување и за ситен технички материјал. Врши собирање, преработка, извоз и продажба на споредни шумски производи, врши запазување на шумите, шумските земјишта и пасишта од бесправно ползување, оштетување и узурпации, како и од елементарни непогоди, од билни болести и инсекти. Се грижи за узгојот, негата и чување на дивечот и врши надзор над правилното извршување на ловот на своето подрачје, се грижи за узгојот, негата и чувањето на рибите во слатководните води и надзор над извршувањето на риболовот во тие води на своето подрачје. Врши изградување, обнова и одржување на сопствените сообраќајни средства и постројки, како и други шумско-стопански градежни објекти.

Со Установата управува директорот Ксенофон Бебековски.

Државен орган за работата и задачите на Установата е НО на Охридска околија, односно Стручниот совет наменет од Одборот.

Бр. 14471/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (1519)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 10219/54, е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 5, Установата под назив: Градско кино „Култура“, со седиште во Струга.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 10219/54 година.

Предмет на работата на Установата е: ширење на просвета и култура преку прожектирање на филмови.

Со Установата управува управителот Мојси Брандбур.

Државен орган за работата и задачите на Установата е Народниот одбор на Градската општина — Струга.

Бр. 10219/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (1520)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 10220/54, е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 6, установата под назив: Околинска аптека, со седиште во Струга.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 10220/54 година.

Предмет на работата на Установата е: снабдување на аптеката со сите потребни медикаменти,

специјалитети, завојни материјали, хируршки инструменти и др. Издавање на **лекарски рецепти**, односно медицински материјали на пациенти врз основа на **лекарски рецепти**, а обичните лекови и без рецепти.

Со установата управува Управен одбор како колективен орган.

Државен орган за работата и задачите на Установата е Народниот одбор на Охридска околина, односно Советот за народно здравје и социјални грижи.

Бр. 10220/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околина. (1521)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околина, бр. 5595 од 29-VI-1954 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 7, установата под назив: Околска земјолелска аптека, со седиште во Штип.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Овчеполска околина, бр. 5506 од 26-VI-1954 година.

Предмет на работата на Установата е: трговија со семенски материјали, средства за заштита на растенијата, земјоделски машини и резервни делови.

Со Установата управува управителот Ванчо Ј. Ушински.

Државен орган за работата и задачите на Установата е Народниот одбор на Овчеполска околина.

Бр. 5595/54 од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околина. (1523)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина бр. 19900 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 417, рег. бр. 417, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Веле Павлов Талевски, со седиште во село Журче. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веле Павлов Талевски. (1224)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина бр. 19912 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 416, рег. бр. 416, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Најдо Јованов Гулевски, со седиште во село Традешница. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Најдо Јованов Гулевски. (1225)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина бр. 19897 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна

415, рег. бр. 415, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар **Насте Јованов** Трајковски, со седиште во село Зовиќ. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Насте Јованов Трајковски. (1226)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина бр. 19910 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 413, рег. бр. 413, занаетчискиот дуќан под фирма: **Алексо Трајков Цветковски**, со седиште во село Старовина. Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот **Алексо Трајков Цветковски**. (1227)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина бр. 19898 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 414, рег. бр. 414, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар **Васил Стојанов Атанасовски**, со седиште во село Старовина. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот **Васил Стојанов Атанасовски**. (1228)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина бр. 19911 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 412, рег. бр. 412, занаетчискиот дуќан под фирма: **Цветко Петков Цветковски**, со седиште во село Старавина. Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот **Цветко Петков Цветковски**. (1229)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина бр. 9656 од 29 мај 1954 година запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 398, рег. бр. 398, занаетчискиот дуќан под фирма: **Колар Методија Стојанов Талевски**, со седиште во село Струтово. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот **Методија Стојанов Талевски**. (1230)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина бр. 9649 од 29 мај 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 399, рег. бр. 399, занаетчискиот дуќан под фирма: **Ковач Митре Ристев Стојановски**, со седиште во село Старавина. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот **Митре Ристев Стојановски**. (1231)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина бр. 9589 од 2 јуни 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските

дуќани и работилници на страна 418, рег. бр. 418, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Нуне Ристов Ковачевски, со седиште во село Старавина. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нуне Ристев Ковачевски. (1232)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 8974, од 25 мај 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 370, рег. бр. 370, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Вангел Јорданов Атанасов, со седиште во село Кременица. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Јорданов Атанасов. (1233)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19905 од 31 декември 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 408, рег. бр. 408, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Трајко Ристев Чавдаровски, со седиште во село Градешница. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Ристов Чавдаровски. (1234)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9629 од 29 мај 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 404, рег. бр. 404, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Александар Ташков Матовски, со седиште во село Маловиште. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Ташков Матовски. (1235)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9289 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 369, рег. бр. 369, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Милан Ванчов Спасеновски, со седиште во село Бабино. Предмет на послувањето на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Ванчов Спасеновски. (1236)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19908, од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 411, рег. бр. 411, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Митре Гуров Митревски, со седиште во село Зович. Предмет на послувањето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре Гуров Митревски. (1237)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19907 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 410, рег. бр. 410, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Петруш Митрев Ристевски, со седиште во село Зович. Предмет на послувањето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петруш Митрев Ристевски. (1238)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19909 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 409, рег. бр. 409, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Степан Ристев Секуловски, со седиште во село Зович. Предмет на послувањето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Степан Ристев Секуловски. (1239)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9647 од 29 мај 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 397, рег. бр. 397, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Стојан Ристев Стојановски, со седиште во село Старавина. Предмет на послувањето на дуќанот е: ковачки производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Ристев Стојановски. (1240)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19906 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 407, рег. бр. 407, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Горе Трајков Бурлиовски, со седиште во село Градешница. Предмет на послувањето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горе Трајков Бурлиовски. (1241)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 10349 од 5 јули 1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 87, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Ејуп У. Асаноски, со седиште во Прилеп, ул. „201“ бр. 95. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ејуп У. Асаноски. (1221)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19891 од 13 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 393, рег. бр. 393, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Петруш Петков Нуневски, со седиште во село Старавина. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петруш Петков Нуневски. (1222)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9512 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 390, рег. бр. 390, занаетчискиот дуќан под фирма: Васил Атанасов Налевски, со седиште во село Градешница. Предмет на послувањето на дуќанот е: варење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Атанасов Налевски. (1223)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 10469/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 364, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Стојан Г. Анчески, со седиште во село Кетеново. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојмен Г. Анчевски. (1400)

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Народниот одбор на Охридска околија бр. 12873 од 1-XII-1954 година, Трговското претпријатие „Братство единство“, со седиште во с. Велешта, од 1-I-1955 година е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а долговите ќе се наплатуваат по судски пат.

Од Ликвидационата комисија. (1647)

На основа решението на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 20836 од 12-XI-1954 година, Производното претпријатие „1 мај“, со седиште во Струга од 1-I-1955 година е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а долговите ќе се наплатуваат по судски пат.

Од Ликвидационата комисија. (1648)

На основа решението на Народниот одбор на Малешевска околија, бр. 63 од 10-XII-1954 година, Електричната централа, со седиште во Пехчево, е ставена во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок

од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а долговите ќе се наплатуваат по судски пат.

Од Ликвидационата комисија. (6)

На основа решението на Народниот одбор на Титоввелешка околија, бр. 171 од 15-XII-1954 година, Околицката тухло-керамидна фабрика „Мицко Козаров“ со седиште во гара Чашка — Титоввелешко, е ставена во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а долговите ќе се наплатуваат по судски пат.

Од Ликвидационата комисија. (68)

На основа решението на Народниот одбор на Гостиварска околија, бр. 14383 од 10-XI-1954 година Кондурациската задруга „Слога“, со седиште во Гостивар, е ставена во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на задругата да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно, Ликвидационата комисија нема да признава никакви потражувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија. (114)

СОДРЖИНА

	Страна
30. Упатство за начинот на водењето евиденција на недвижниот општонароден имот —	65
31. Програма за полагање на стручен испит за звање квалификуван и висококвалификуван работник во електротехничката струка	67
32. Решение за одобрување оснивањето и работата на Здружението на трудовите инвалиди во НРМ — — — — —	72
33. Решение за одобрување оснивањето и работата на Друштвото на ветеринарските помошници во НРМ — — — — —	72
Исправка на Одлуката за помилување на осудени лица — — — — —	72
Исправка на Решението за Заводот за унапредување на шумите во Скопје — — — —	72